

Праисториската наколна населба и Музејот на вода крај Заливот на коските, во областа Градиште, на брегот на Охридското Езеро, беа отворни на големиот празник, денот на Свети Климент Охридски.

Над Заливот на коските се наоѓа римската тврдина - каструм, која со населбата е поврзана со патека, така што посетителите ќе можат да "патуваат" од римското време во праисторијата.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

**П**ред голем број посетители од јавниот, културниот и од политичкиот живот, како и пред многу охридани, токму на денот на Свети Климент Охридски, премиерот на Република Македонија, Никола Груевски, свечено го отвори исклучителниот археолошки комплекс, Праисториската наколна населба и Музеј на вода.

"Овој проект, заедно со министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, археологот Паско Кузман, и останатите владини институции го подготвуваме подолг период. Музејот на вода е реконструкција на едно време, од железното и од бронзеното доба, една реконструкција на живеалиште од тој период, какво што

## МУЗЕЈ НА ВОДА ПРВ ПАТ ВО МАКЕДОНИЈА



Оваа Праисториската наколна населба и Музејот на вода се поставени крај Заливот на коските, во областа Градиште, на брегот на Охридското Езеро. Охридскиот Музеј на вода, како што велат археолозите, е уникатен потфат бидејќи на балканските простори никогаш не била реконструирана праисториска населба на вода, иако постојат остатоци од нив во речиси сите соседни земји. Така, изградбата на преубавиот археолошки комплекс, кој е единствен од овој вид во овој дел од Европа, треба да прерасне во атрактивна туристичка дестинација.

Според истражувањата на археолозите, населбата се протегала на површина од околу 8.500 метри квадратни. Станува збор за автентична реконструкција на дел од наколната населба,

## ОЖИВЕАН ЖИВОТОТ ОД РИМСКО ДО ПРАИСТОРИСКО ВРЕМЕ



нема во регионот, еден нов магнет за туристите кои ја посетуваат не само Македонија, туку и соседните земји. Место кое ќе биде инспирација за археолозите и за историчарите и за уживање за гостите", кажа премиерот Груевски.

Реконструкцијата на праисториска наколна населба во водите на Охридското Езеро е еден од најобемните потфати во историјата на македонската археологија. Ова е втор проект во земјата, кој и понатаму ќе продолжи. Неодамна беше промовирано и неолитското село "Тумба Маџари". Со овие два проекта се реализира целта на археологијата.

идентична врз остатоците од подводниот археолошки локалитет "Плоча Миков град", кој датира од крајот на бронзеното и од почетокот на железното време, меѓу 1.200 и 700 година пред н.е. На ридот над Заливот на коските реконструирано е и Градиштето - военото утврдување од римско време, познато како каструм. Сидовите на утврдувањето кое некогаш ја штитело Римската империја од непријателите, сега можат да се видат високо на ридот кај Градиште. Римската тврдина со патека е поврзана со наколната населба во Заливот на коските, а на истата локација ќе биде изградена и нуркачка база.

Во неколкуте куќи на наколната населба изложени се сите предмети пронајдени за време за осумгодишните археолошки истражувања на подводниот локалитет, така што посетителите ќе можат многу реално да го почувствуваат животот во бронзеното време.